



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќај

СКОПЈЕ
Понеделник, 21 август 1950 година
Бр. 24

Овој број чини 2 динари. Претпла-
та за една година изнесува 250 ди-
нари, за едно полугодие 125 ди.

160

Врз основа на член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, а по предлог од Министерот за саобраќај, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Сите јавни патишта се општонароден имот и со нив може секој да се служи во границите на нивната намена на начин и со средства што не ги оштетуваат.

Член 2

Мостоните, патарските куќи со нивната окупнина и другите објекти на јавните патишта се составни делови на патиштата и на нив сходно се однесуваат прописите од оваа Уредба.

Составен дел на патиштата е и патното земјиште што е оддалечено од ивиците односно стопата на патот во должина на два метра.

Член 3

Јавните патишта мораат уредно да се одржаваат и да бидат во состојба по нив саобраќајот правилно да се врши и без опасност по лица и имот.

Член 4

На јавните патишта дозволена е употреба на сите видови возила под услов во поглед на изработката, ширината на наплатката, тежината на колата и тежината на товарот да одговарат на прописите.

Прописи за ширина на наплатката, тежина на колата, тежина на товарот како и изработката на возила донесува Министерот за саобраќајот во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ.

Член 5

Министерот за саобраќај и околинските и градските народни одбори можат да го затворат или ограничат саобраќајот на јавните патишта ако тоа го бара општиот интерес.

Поблиски одредби за затварањето и ограничавањето саобраќајот на јавните патишта донесува Министерот за саобраќај.

Член 6

Министерот за саобраќај управува со јавните патишта од сојузно и републиканско значење и издава напатствија и врши надзор над управувањето на јавните патишта од локално значење.

Надлежните повереништва на околинските и градските народни одбори непосредно управуваат со јавните патишта од локално значење и ги спроведуваат сите

мерки за заштита на јавните патишта од сојузно и републиканско значење.

Член 7

Месните народни одбори се грижат за заштита на сите јавни патишта на своето подрачје, нарочно во случај на елементарни непогоди. Во тие случаи тие се должни без одлагање да организираат мерки за доведување на патиштата во состојба да можат да се употребуваат за јавен саобраќај.

Член 8

Покрај јавните патишта од сојузно и републиканско значење не можат да се подигаат никакви згради поблиско од 20 метра, а мајдани, циглани, индустриски згради и сл. поблиско од 50 метра од надворешната ивица на патниот јарак.

Покрај другите јавни патишта не можат да се подигнат згради поблиску од 10 метра, а мајдани, циглани, индустриски згради и сл. поблиску од 20 метра од надворешната ивица на патниот јарак.

Во населени места во планински и кршевити краишта можат по исклучение да се одобрат и помалки одстојања за изградба на градежни и други објекти. Решение за тоа донесува, по образложен предлог од месниот или околинскиот народен одбор Министерот за саобраќај, за јавни патишта од сојузно и републиканско значење, а надлежните поверенства на околинските народни одбори за другите патишта.

Надлежното поверенство на околинскиот и градскиот народен одбор ќе забрани градење односно ќе нареди рушење на објекти подигнати противно на прописите од овој член. Трошковите за рушење ги сноси сопственикот односно органот што го подигнал објектот.

Член 9

По должината на аутопатиштата во појас од 200 метра забранено е без одобрение од Министерот за саобраќај, секое постојано или привремено подигање на згради, отварање на мајдани, кречани, циглани и други индустриски постројења, подигање огради, поставање телефонски и телеграфски линии и столбови за електровод, слагање камење и друг материјал, садење и сечење дрва.

По исклучение, за делови на аутопатишта во неравни терени Министерот за саобраќај може да одобри подигање на објекти од претходниот став и на помалка далечина.

Член 10

Оградите покрај јавните патишта мораат да се подигаат така да не сметаат на видикот на патот и прегледноста на возењето. Ограда не смее да се поставува поблиску од еден метар од границата на патното земјиште.

Надлежните околиски народни одбори можат да наредат оградата на кривините да се оддалечат од патот најповеќе до 10 метра од надворешната ивица на патниот јарак.

Член 11

Градежен и друг материјал (камен, дрво за горене и др.) не смее да се слага покрај јавните патишта поблиску од 10 метара од надворешната ивица на патниот јарак.

Надлежните месни народни одбори по исклучение можат да одобрат слагање на таков материјал и поблиску од 10 метра ако со тоа не би се намалила прегледноста на патот.

Материјал од камен за одржување и поправка на патиштата смее да се слага само на едната страна на патот и тоа така, што целата ширина на коловозот да остане слободна за сообраќај во обата правца. На кривините таков материјал мора секој пат да се слага на надворешната страна.

Член 12

Покрај јавните патишта ќе се подигаат шумски појаси и дрвореди.

Сопствениците на имања што се граничат со патот, се задолжуваат за подигањето на шумски појаси и дрвореди и за нивното одржување според прописите што ќе се донесат врз основа на став 4 од овој член, а за отсутните сопственици, чии имања не се под управа на народниот одбор, таа должност припаѓа на патарите.

Патарите се должни да го контролираат пошумувањето и одржувањето на шумските појаси и дрвореди.

Подигањето на шумските појаси и дрвореди покрај јавните патишта ќе го регулираат споразумно Министерот за саобраќај и Министерот за шумарство.

Член 13

Прописите на член 8-12 од оваа Уредба нема да се применуваат на населените места со одобрена регулациона основа.

Член 14

Забранено е привремено или постојано завземање на патот или патното земјиште и изводење било какви работи на патот и патното земјиште што не се во врска со одржувањето или оправката на самиот пат.

Член 15

За поставање на телефонски и телеграфски столбови како и столбови за електроводи по должината на патиштата од сојузно и републиканско значење потребна е согласност од Министерот за саобраќај, а за поставање столбови по должината на другите патишта потребна е согласност од надлежното поверенство на околинскиот односно градскиот народен одбор.

Столбовите смеат да се поставуваат само така да не го смеќаваат друмскиот саобраќај. При поставувањето на столбовите мора да се води сметка за тоа да не го смеќаваат саобраќајот ако поради елементарни непогоди или други узроци, бидат оборени.

Член 16

Сопствениците на имања што се граничат со патот се должни за свој трошак да подигаат и одржуваат пропусти преку патниот јарак за пристап кон своите имања.

При изработка на нов односно реконструкција на постојекиот пат сите пропусти ќе ги изгради градителот на патот за свој трошак ако постојекиот пропуст морал да биде порушен.

За подигање пропусти потребно е одобрење од надлежниот околински народен одбор.

Член 17

Сите прилазни патишта на патиштата со модерен коловоз мораат да бидат калдрмисани во должина што ја одредува Министерот за саобраќај према видот на патот со модерен коловоз.

Прилазните патишта за пристап кон мајдани, циглани, индустриски постројенија, складишта и сл. мораат да имаат коловоз од тучен камен најмалку 5 метра ширина.

Прилазните патишта на јавните патишта од сојузно, републиканско и локално значење можат да се градат само по одобрение од надлежното поверенство на околинскиот народен одбор.

Член 18

Ако сопственикот односно органот за управување со имањето што се граничи со патот не изработи пропуст за прилаз односно прилазни пат (член 16 од оваа уредба) односно ако не изработи прилазни пат на начин пропишан во чл. 17 од оваа уредба, ќе го изработи надлежниот околински народен одбор на негов трошак.

Член 19

Полагање на шини по пат по правило е забранено. По исклучение во нарочно оправдани случаи може да се дозволи полагање на шини под одредени услови и по претходно одобрење од надлежниот орган под чие што управување патот се навоѓа. Во тој случај сопственикот на шините е должен да ги превземе сите мерки за обезбедување на несметаниот саобраќај и за одржување на шините.

Член 20

Забранено е да се влечат по патот греди, плугови, дрљачи, гранки и на тоа слично, со што патот би можел да се оштети.

Дрва, балвани, камење и други предмети не смеат да се спуштаат низ страните на насипот и усепите на патот.

Трактори со железни наплати што се движат по патот со техничка подлога мораат да имаат равни наплати или нарочни заштитни обручи.

Член 21

Јамите за смет и гноиво мораат да бидат оддалечени најмалку 10 метра од надворешната ивица на патниот јарак.

Нечиста вода и нечистотија од дворовите, стаите и другите згради не смее да се одводува преку патното земјиште или по патните јаркови.

Член 22

Забранено е да се пуштаат на пат без надзор деца од предшколска возраст.

Член 23

Забранено е да се пушта на пат без надзор: добиток, живина и други животињи.

ви екисов инжэдице дзвэццо эс вл э онэнедрис пат без надзор.

На патот и патните јаркови не смеат да се фрлат и оставаат отпадоци и други предмети нити да се носипа течност.

Член 24

Патиштата со модерни коловоз до колку проваѓаат низ населени места мораат да се чистат најмалку еднаш неделно. Ова чистење се должни да го вршат сопствениците односно органите за управување со имањата што се граничат со патот и тоа секој до средината на патот. Покрај тоа, сопствениците и органите на управување со мелниците, фабриките и другите индустриски постројенија



СЛУЖБЕНИ ОГЛАСИ

Министерството за внатрешните работи на Народна Република Македонија со решение IV бр. 24519/49 од 27-XII-1949 год. ја одобрило промената на роденото име на малолетното дете Трифуновски Кузман родено на ден 18-XI-1943 год. во град Битола од родители татко Трифуновски Глигур и мајка Трифуновска родена Чолакова Александра, во смисол да во иднина роденото име на детето му гласи Христо.

Согласно член 21 од Законот за лични имиња ова ја промена важи од денот на објавувањето во "Службен весник на НРМ".
I—5—92

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКОЛИСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

Фетанет Махмуд Купа, од град Скопје, подаде против мажот Махмуд Зејнел Купа тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Махмуд е со непознато место жителство и неизвестен адрес, согласно уверението на Месниот народен одбор на IV-реон за град Скопје бр. 6894 од 3-V-1950 год. се повикува да се во срок од еден месец по објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судов ексофицијо го одредува Јордан П. Стојанов, адвокат од Скопје кој ќе го заступува на негови разноси.

Од Околинскиот суд во Скопје Г 532/1950 год.
I-5-87

По предлог на Марика Л. Крајничанац, од Скопје од 20-V-1950 год. поведена е при овој суд постапка за поништување на исправи: уложна книшка издадена од Хипотекарна банка—Белград под бр. И.79521 која е изгубена, а која е од вредноста 7551 дин. заедно со камати од 31-XII-1950 год.

Со овој оглас се повикува секое лице кое означената исправа — уложна книшка ја има во свое притежание, да во срок од два месеца од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" покаже на овој суд или стави својот приговор против поништувањето на оваа уложна книшка. Во противно оваа книшка ќе се прогласи за поништена.

Од Околинскиот суд во Скопје Р. бр. 1697/50,
25.V.1950 год.
I-5-78

Ангелина Георгиева Кожухарова, службеник од Скопје, подаде против мажот Георги Ангелов Кожухаров тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Георги е со непознато местожителство и непозната адреса, согласно уверение од Народниот одбор на II реон за гр. Скопје бр. 12158 од 25-VII-1950 година, се повикува да во срок од 15 дена по излегувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМакедонија" јави или одреди свој заступник. Во противен случај судов ексофицијо му одредува адвокат Јордан Стојанов од Скопје, кој ќе го заступува на негови разноси.

Од Околинскиот суд во Скопје Г. 854/50 година
I-6-113

ОКОЛИСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Околинскиот суд во Куманово објавува дека Милан Петров Ивановски бивш земјоделец од Пчиња Кумановско, е исчезнал на ден 20-X-1944 год. и како борец во Народно ослободителната војска на ден 24-IV-1945 година загинал на "Марино Поле" на Сремскиот фронт.

Бидејќи постои законска претпоставка за смртта, затоа бо барањето на супругата му Евка М. Петровска домаќинка од Пчиња се отпочнува постапка за прогласување умрен.

Се повикува секој оној кој што знае за нестанилиот Милан Петров Ивановски да јави на овој суд во срок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ".

Исто така се повикува и самиот Милан Петров ако е во живот да во истиот срок дојде во судот или на било кој друг начин се јави. Во противен случај ќе се смета за докажана негова смрт и ќе биде прогласен за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово на ден 7-VI-1950 год. Р. бр. 330/50
IV—5—89

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

По бракоразводната тужба на тужителката Русимка Колева од село Иловица — Струмичко против Кољо Каратов од село Секирник а сега во неизвестност при овој суд е покренато бракоразводно дело, па се поканува тужениот Кољо да во срок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на Околинскиот суд во град Струмица, со својата точна адреса или одреди полномошник кој ќе го заступува пред судот во спорот.

Во противен случај судов по службена должност го одредува негов заштитник Нешад Мехмедов од град Струмица кој ќе го заступува пред судов при водењето на спорот.

Од Околинскиот суд во град Струмица Гр. бр. 70/50 од 22-VI-50
I—5—93

Ванѓа Радева Петрова, домаќинка од град Струмица, подаде против мажот и Раде Миланов Петровиќ бивш од град Струмица, а сега во неизвестност тужба за развод на бракот. Се поканува тужениот Раде да во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на Околинскиот суд во град Струмица со својата точна адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува пред судот во спорот.

Во противен случај судот по предлог на Градскиот народен одбор Струмица му го одредува за заступник Стахил Самарџи Трајков од град Струмица кој ќе го заступува во спорот.

Од Околинскиот суд во град Струмица Гр. д. 50/50 од 4-V-1950 год.
I—4—75

ОКОЛИСКИ СУД ВО СТРУГА

Бакрачевски Серафимов Алимпие од село Радожда Струшко сега во Ј.А. Војна пошта 8440 Штип подаде тужба против жена си Бакрачевска Алимпиева Драга по татко Лаковска од село Радожда сега со неизвестна адреса во Н. Р. Албанија за развод на бракот.

Се поканува тужената Драга да во срок од 1 месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на овој суд со својата точна адреса. Во противно делото ќе се разгледа во нејзино отсуствие со одредениот и заступник татко Вангел Лавковски, од село Радожда — Струшко.

Од Околинскиот суд во гр. Струга, Гр. Д. бр. 127/50 II-5-94

Кадри Калаш, земјоделец од село Р. Потпиш, Струшко подаде против жена си Ремзије Кадри Калаш по татко Ади од село Радолишта — Струга, сега со неизвесна адреса во НР. Албанија тужба за развод на бракот.

Се поканува тужената Ремзије да во срок од еден месец од објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ" се јави на овој суд со нејзината точна адреса. Во противно делото ќе се разгледа во нејзино отсуствие со одредениот и заступник Ангеле Пуровски од град Струга.

Од Околинскиот суд во град Струга Гр. Д. бр. 120/50 II-5-95

Регистрации на државни стопански претпријатија

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ОТКУП НА ДОБИТОК И ПРОИЗВОДИ ОД МЕСО "МЕСОПРО-МЕТ" СО СЕДИШТЕ ВО ГОСТИВАР

Министерство на финансии на НРМ во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Министерството на финансии на НРМ бр. 3029 од 21-III-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење на страна 208 државно стопанско претпријатие под фирма: Претпријатие за откуп на добиток и производи од месо "Месопроект" со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Владата на НРМ Бр. 927 од 17-III-1950 год.

Предмет за работата на претпријатието е: откуп на добиток и производи од месо.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Главна дирекција за откуп и промет со добиток и производи од месо.

Фирмата ќе ја потпишува Директорот на претпријатието Божин Спасеноски, во границите на овластението.

Бр. 3029 од Министерството на финансии на НРМ II-7-120

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ОБЛАСНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВЕН АУТОТРАНСПОРТ "БЕЛИЧИЦА" ВО ГОСТИВАР

Поверенство за финансии при Обласниот народен одбор за Гостиварска област во Гостивар во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Обласниот народен одбор на Гостиварска област во Гостивар бр. 402 од 4-IV-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од обласно значење на страна 2 државно стопанско претпријатие од Обласно значење под фирма: Обласно

претпријатие за јавен авто транспорт "Беличица" со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Обласниот народен одбор на Гостивар бр. 157 од 8-III-1950 година.

Предмет за работата на претпријатието е: да врши превоз на стоки и патници во јавен авто сообраќај.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Обласниот народен одбор за Гостиварска област — Поверенство за сообраќај во Гостивар.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува Соколе Анастасовски, директор на претпријатието:

II-8-147

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ ОД ОБЛАСНО ЗНАЧЕЊЕ ОБЛАСНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОТКУП НА ЖИВИНА И ЈАЈЦА, МЛЕКО, МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ЕМИШ И ЗАРЗАВАТ СО СЕДИШТЕ ВО ГОСТИВАР

Поверенството за финансии при Обласниот народен одбор за Гостиварска област во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението на Поверенството за финансии на Обласниот народен одбор за Гостиварска област во Гостивар бр. 228 од 17-III-1950 год. уписано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на стр. 1 државно стопанско претпријатие од обласно значење под фирма: Обласно претпријатие за откуп на живина, јајца, млеко, млечни производи, емиш и зарзават со седиште во Гостивар.

Претпријатието е основано со решение на Обласниот народен одбор на Гостиварска област во Гостивар Бр. 165 од 8-III-1950 год.

Предмет за работа на претпријатието е: откуп и промет на живина, јајца, млеко, млечни производи, емиш и зарзават.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Обласниот народен одбор на Гостиварска област-Поверенство за државни набавки во Гостивар.

Фирмата на претпријатието ќе ја потпишува Боро Митрески, директор и овластено лице од него во негово отсуствие.

II-8-146

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДРЖАВНОТО СТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ОТПАД" СО СЕДИШТЕ ВО КИЧЕВО

Поверенство за финансии при Околинскиот народен одбор во Кичево во смисол чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Врз основа на решението бр. 5432 од 11-V-1950 год. од Околинскиот народен одбор во Кичево записано е во регистрот на државните стопански претпријатија од локално значење на стр. 12 под. бр. 12 под фирма: Околинско претпријатие за откуп на разни отпадоци "Отпад" со седиште во гр. Кичево.

Претпријатието е основано со решение на Околинскиот народен одбор на Кичевска околина Бр. 5079 од 6-V-1950 год.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор на Кичевска околина.

Фирмата ќе ја потпишува Далип Далиповски, директор-раководител на истото претпријатие кој полно-

важно ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието ставајќи својот оригинален потпис под написаниот или со штембил утиснатиот назив на претпријатието, а во рамките на Правилникот за организацијата на претпријатието.

Предмет на работата на претпријатието е: откуп на разни отпадоци.

Од Околинскиот народен одбор Поверенство за финансии-Кичево Бр. 5432 од 11-V-1950 год.

IV-11-197

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОКОЛИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПОШУМУВАЊЕ СО СЕДИШТЕ ВО ГР. ПРИЛЕП

Поверенство за финансии при Околинскиот народен одбор — Прилеп врз основа чл. 6 од Непатствието за околинските претпријатија, установи и надлештва за народните одбори објавува:

Врз основа решението на Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор гр. Прилеп бр. 9803 од 15-V-1950 год. уписано е во регистарот на државните стопански претпријатија од локално значење под фирма: Околинско претпријатие за пошумување во град Прилеп. Претпријатието е основано со решение бр. 3695 од 18.II.1950 год. од Околинскиот народен одбор — Прилеп.

Предмет за работата на претпријатието е: а) пошумување голети во околинјата, б) запазување на пошумените голетини, в) извршување на расурекцијата на заостаналите гори г) уредување на буици во својата околина.

Административно-оперативен раководител на претпријатието е: Околинскиот народен одбор на гр. Прилеп — Поверенство за шумарство.

Фирмата ќе ја потпишува директорот Петре Нешкоски во рамките на овластителното бр. 3695 од Поверенството за финансии при Околинскиот народен одбор — Прилеп

II—10—189

РЕГИСТРАЦИЈА НА ОБЛАСЕН РАБОТНИЧКО СЛУЖБЕНИЧКИ РЕСТОРАНТ "ЦЕНТРАЛ" СО СЕДИШТЕ ВО БИТОЛА

Поверенството за финансии при Обласниот народен одбор во Битола во смисол на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

На основание решението на Поверенството за финансии при Обласниот народен одбор на Битолска област во Битола бр. 821 од 10-III-1950 год. уписан е во регистарот на државните стопански претпријатија од обласно значење на регистарскиот лист бр. 6 свеска 1 под реден број 1 обласниот ресторант под фирма: Обласен работничко службенички ресторант "Централ" со седиште во Битола.

Ресторантот е основан со решение бр. 628 од 26-II-1950 год. на Обласниот народен одбор на Битолска област во Битола.

Предмет за работата на претпријатието е: исхрана на работниците и намештениците од Обласниот народен одбор во Битола и од сите обласни претпријатија и установи во град Битола како и членовите на нивните фамилии.

Административно-оперативен раководител на ресторантот е: Обласниот народен одбор — Поверенство за угостителство и туризам во Битола.

Фирмата ќе ја потпишува директорот на ресторантот Јонче Т. Димитровски, во границите на овластителното.

Бр. 821 од 10-III-1950 год. на Поверенството за финансии при Обласниот народен одбор за Битолска област во Битола.

II—7—118

Помени во регистерот

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ГРАДСКОТО НАРОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА НАРОДНИ ИМОТИ СО СЕДИШТЕ ВО ГР. БИТОЛА

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Битола, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Битола бр. 32 од 1-I-1950 год. разрешен е од должност Ејуп Зекировски, директор на Градското народно претпријатие за народни имоти во Битола од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Битола бр. 32 од 1-I-1950 год. назначен е Илија Петковски, за директор на Градското народно за народни имоти во Битола кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието од денот на назначување.

II—8—152

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОРОТ НА ГРАДСКАТА КОНДУРАЦИСКА РАБОТИЛНИЦА "СОЛУН" СО СЕДИШТЕ ВО ГРАД БИТОЛА.

Поверенството за финансии при Градскиот народен одбор на град Битола, врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Битола бр. 31190 од 2-XI-1949 год. разрешен е од должност Мишко Ивановски директор на градската кондурациска работилница "Солун" во Битола од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Извршниот одбор на Народниот одбор на град Битола назначен е Петар Грозданоски, за директор на Градската кондурациска работилница "Солун" во град Битола, кој ќе го потпишува задолжува и раздолжува претпријатието од денот на назначувањето.

II—10—104

НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНОТО СТОЧАРСКО СТОПАНСТВО "ЦРВЕНИ БРЕГОВИ" СО СЕДИШТЕ ВО ГР. НЕГОТИНО.

Државното сточарско стопанство "Црвени Брегови" — Неготино врз основа на чл. 17 од Основниот закон за државните стопански претпријатија и чл. 18 од Правилникот за регистрација на државните стопански претпријатија објавува:

Со решение на Министерството на земјоделие на НРМ — Скопје бр. 61 од 7-I-1950 год. разрешен е од должност Ѓорчо Петров Дукоски, директор на Државното сточарско стопанство "Црвени Брегови" Неготино од кој ден му престанува правото да го потпишува претпријатието.

Со решение на Министерството на земјоделие на НРМ — Скопје бр. 62 од 7-I-1950 год. назначен е за директор на Државното сточарско стопанство "Црвени Брегови" Неготино Душан Начев Георгиев кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува препријатието во границите на овластението.

Бр. 957

II-7-122

ЛИКВИДАЦИИ

Спрема решението на Градскиот народен одбор К. бр. 104—27 од јули 1950 год. Градско народно претпријатие "Народен Магазин" Куманово објавува ликвидација, поради фузија со Градско претпријатие "Гратекс" Куманово.

Се канат сите должници да ги измират своите долгови, а поверителите своите барања да ги пријават најдоцна до 31 август о.г. после таја дата ликвидационата комисија нема да признава никакви барања а ќе ја смета за исправна состојбата по книгите на истата.

Од ликвидационата комисија

Согласно решението на Градскиот одбор на Сојузот на војните инвалиди-Скопје Бр. 838/49 Инвалидскиот занаетчиски Комбинат во досегашниот му вид ликвидира и се организира во оделни претпријатија.

Се покануваат сите должници и поверители кои имаат земање и давање кон Комбинатот да си ги уредат сметките во срок од 30 дена од објавувањето на оваја ликвидација во "Службен весник на НРМ".

Од Ликвидационата комисија

II-9-166

Комисија за ликвидација на Бакаро-калајска задруга "Труд" во Охрид со оваа објавува:

Дека Бакаро-калајска задруга "Труд" од 12-V-1950 год. се навоѓа во ликвидација.

Се покануваат поверителите и должниците на споменатата задруга да се јават во срок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ", во канцеларијата за прочистување на сметките.

Бр. 30 од 16-V-1950 год.

Од Ликвидационата комисија

II-11-198

Земјоделска задруга "Напредок" (бивша работничко-наместничка кооперација) во Радовиш е во ликвидација. Се молат сите заинтересирани странки кои имаат било какви сметки при истата да истите ги измират во срок од еден месец од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на НРМ".

Од Ликвидационата комисија

II-7-132

МАЛИ ОГЛАСИ

СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЛИДНИ СЛЕДНИТЕ ИЗГУБЕНИ РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Војничка книшка издадена во Војни отсек-Прилеп на Спасе Ј. Женоски од Прилеп

Војничка исправа издадена од Војни отсек во Сепче на Јован Василев Настески од село Железнец-Демир Хисар

Одрезок од потрошачка карта "Д-1" за месец јули на Магдалена издадена од В.П. 5793/Крсте Богојевски В.П. 7593/9—Скопје

Одрезок од потрошачка карта под бр. 7893 издаден од В.П. 1552-1-Београд на Ристик Никола потпоручник В.П. 6310—Скопје

Војничка книшка издадена од Војни отсек Ресен на Петко С. Стрезов од Ресен ул. М. Сталин бр. 83

IV-134-2398

Објава број 56508 издадена од В.П. 1375 во Нина на Иван Маровиќ В.П. 3346—Скопје

Војничка исправа издадена од Војни отсек-Сепче на Цветан Здравев Илиовски село Кочиште-Демир Хисар

Војничка книшка под бр. 465/47 издадена од Војни отсек во Кавадарци на Страшо Илов Зенгов — Кавадарци ул. Пано Мударат бр. 48

IV-135-2449

Војничка книшка издадена од Војни отсек во Тетово на Јосе Димовски Тетово ул. Св. Никола бр. 33

Офицерска потрошачка карта "Р-2" на Даница и сер "О" на Никола издадена од В.П. 5793/17—Скопје

Војничка книшка на Алиевски Таир Шукри — Скопје ул. 190 бр. 22

IV-138-2509

Војничка буква издадена од Војни отсек-Скопје на Трајко И. Алтаноски—Титов Велес ул. Љубен Васов бр. 8

IV-138-2512

Војничка буква и решење за демобилизација издадена од Тенковска моторна единица во Београд на Светак Бошковиќ — Скопје

IV-140-2547

Војничка објава издадена од В.П. 9010 во Сарајево серија "Н" бр. 8289-3 на Јосиф Стојановски Војни отсек бр. 2—Скопје

Војна книшка издадена од Војни отсек во Сомбор на Мемед Мечо Скопје ул. 125 бр. 99

Одејна книшка серија "Б" бр 31808 и куќна книшка бр. 31808 издадена од Војно трговско претпријатие во Скопје на Лазар Љубинковиќ—Скопје ул. Иво Рибар бр. 45а

IV-141-2571

Војничка легитимација серија "Б" 7441 издадена од В.П. 8608 на Љубомир Младеновиќ В.П. 8608 — 21 Куманово

(IV-171-3146)

Лична карта Рег. бр. 9780 Серија "Н" 95642 издадена од Поверенство за внатрешни работи при ГНО — Куманово на Томислав Т. Трајковски — Куманово ул. "Генерал Темпо" бр. 142

IV-168-3089

Потрошачка карта бр. 60 за текстил на Димитријевски Мојсо, поручник ул. Солунска бр.282—Битола

Текстилна карта II-1 издадена од В.П. 5793-9-Скопје на Димитрије Силјаноски В.П. 5793-9-Скопје

Легитимација серија "В" бр. 2185 на поручник Велимировиќ Слободан В.П. 5887/5—Штип

Војничка книшка издадена од Војни отсек-Струмица на Младен Петровски ул. 143 бр. 6 Скопје

Војничка книшка издадена од Војни отсек-Скопје на Зекир Сулејман Таир село Рамни Габар—Скопје

VI-144-2627

Свидетелство за завршен IV-разред основно школо на Душка С. Панева — Штип ул. "Мирче Ацев" бр. 23

IV-90-1547

Свидетелство за завршен IV-разред основно школо на Боро И. Нацев — Штип ул. "В. Попјорданов" бр. 37

IV-91-1548

СОДРЖИНА

Службени огласи	—	—	—	—	—	1
Судски огласи	—	—	—	—	—	1
Регистрации на државни стопански претпријатија	—	—	—	—	—	2
Промени во регистрот	—	—	—	—	—	3
Ликвидации	—	—	—	—	—	4
Мали огласи	—	—	—	—	—	4

и радњи се должни да ја одржаваат секојдневно чистотата на оние места испред претпријатието (радњата) што служи за стајалиште на возилата односно публиката. Во противно месниот народен одбор ќе нареди чистењето да се врши на нивни трошок.

Од обврската за чистење од овој член се изземаат жителите на градовите и градчињата во кои чистењето на јавните патишта го врши народниот одбор на градот односно на местото.

Член 25

По ауто-патиштата можат да саобраќаат покрај моторните и другите возила, а ако тоа не е изрично забранено. Министерот за саобраќај на ауто-патиштата или нивните делови може да забрани саобраќај со возила што немаат моторна вуча.

Министерот за саобраќај може да забрани на извесни патишта од сојузно и републиканско значење саобраќај со моторни возила воопште или со моторни возила преку одредена величина и тежина ако наоѓа да поради неповолна ширина на патот или на неговата изработка саобраќајот со тие возила може да го оштети патот или да ја угрожава саобраќајната безбедност. Ваква забрана на саобраќајот на другите јавни патишта донесува извршниот одбор на околинскиот народен одбор.

Член 26

Доколку дејствието не содржи одбележоци на иривично дело ќе се казни за прекршување на прописите од оваа Уредба со парична казна до 5.000.— динари или со казна поправителна работа до два месеца:

- 1) кој не вози по коловозот туку по стазата на патот;
- 2) кој постапува противно на забраната или ограничувањето на саобраќајот издадено по чл. 5 и чл. 25 став 2 од оваа уредба,
- 3) кој по ауто-пат саобраќа со возила што се забранени или кој во друмскиот саобраќај употребува возила што не одговараат на одредените услови,
- 4) кој завзема пат или патно земјиште или неовластено изводи работи по нив, како и кој од страните на насипот и усекот зема земја, камен, песок, буење и сл.
- 5) Кој подига огради, згради и други постројења или слага градежен и друг материјал на патот или поблиску од патот но што е дозволено,
- 6) кој без одобрење полага шини на пат или на патно земјиште,
- 7) кој по патот вози трактори со гвоздени наплатни без рамни наплатци или без заштитни обручи или влече предмети, со кои може да се оштети патот (плугови, греди, дрљачи и др.)
- 8) кој остава запрежни возила на патот без надзор
- 9) кој поблиску од 10 метра од границата на патот држи сметишта или одводи нечистотија преку патното земјиште,
- 10) кој на пат фрла отпадоци или просипа течност или при возењето просипа по патот земја, песок и др. материјал што може да е смеќава употребата или да го оштетува патот, како и кој без одобрење копа јаркови (канални) покрај патот или го преместува текот на водата покрај патот.
- 11) кој пушта на пат без надзор деца од предшколска возраст,
- 12) кој на патни земјишта пушта без надзор добиток и други животињи или кој на патот и патното земјиште без одобрење напасува добиток, коси или кине трева, бере плодови,

13) кој не го чисти патот покрај своето имање и пред патните стајалишта како што е тоа одредено во чл. 24 од оваа уредба,

14) сопственик кој не постапи по чл. 12 од оваа уредба и по одредбите што ќе се донесат врз основа на тој член.

Член 27

Административно-казнената постапка по прекршоците од оваа Уредба во прв степен ја води и казни изрекува извршниот одбор на надлежниот околински народен одбор односно на надлежниот народен одбор на град вон од составот на околинјата на прописите на Основниот закон за прекршоци.

Член 28

Поблиски прописи за извршување на оваа Уредба ќе донесе Министерот за саобраќај.

Член 29

Оваа Уредба влегува во сила од денот на објавувањето и во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 2628 26.VII.1950 год. Скопје

Претседател на Владата на Народна Република
Македонија
Л. Колишевски с. р.

Министер за саобраќај,
Тоде Ношпал, с. р.

161

По укажаната потреба и со цел да се опфатат по успешно в училиште децата што подлежат на задолжително школување, а по предлогот на градските народни одбори за градовите Охрид, Прилеп, Струмица и Куманово, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВАРАЊЕ ОСМОЛЕТКИ ВО ГРАДОВИТЕ ОХРИД, ПРИЛЕП, СТРУМИЦА И КУМАНОВО

1. Во град Охрид се отвара осмолетка со турски и шиптарски наставен јазик,
2. Во град Прилеп се отвараат две осмолетки со македонски наставен јазик,
3. Во град Струмица се отвара осмолетка со македонски наставен јазик и
4. Во град Куманово се отвараат две осмолетки со македонски и српски наставен јазик.

Отворените осмолетки ќе почнат со наставата во почетокот на учебната 1950/51 година.

Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 7330 21. јули 1950 год. Скопје

Министер за просвета,
Димче Стојанов — Мире с. р.

162

По укажаната потреба, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

1. При неполните гимназии "Чеде Филиповски" во Гостивар и "Јосиф Јосифовски" во Гевгелија, се отвараат паралелки од IV клас со македонски наставен јазик.

2. Паралелките ќе почнат со наставата во почетокот на учебната 1950/51 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 6269 27, јуни 1950 год. Скопје

Министер за просвета,
Димче Стојанов — Мире с. р.

163

По укажаната потреба и со цел да се опфатат по-успешно в училиште децата што подлежат на задолжително школување, а по предлог од околските народни одбори за околините прилепска, бродска, демирхисарска и кривопаланечка, го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ОСМОЛЕТКИ ВО СЕЛАТА ПЛЕТВАР, САМОКОВ, СМИЛЕВО И ЖИДИЛОВО

1. Во селата Плетвар, Прилепска околија Самоков, Бродска околија, Смилево, Демирхисарска околија и Жидилово, Кривопаланечка околија

се отвораат осмолетки со македонски наставен јазик.

2. Отворените осмолетки ќе почнат со наставата во почетокот на учебната 1950/51 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 6270 27 јуни 1950 год. Скопје

Министер за просвета,
Димче Стојанов — Мире с. р.

164

По укажаната потреба и со цел да се опфатат по-успешно в училиште децата што подлежат на задолжително школување, а по предлог од Околскиот народен одбор Крушево, го донесувам следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ОТВАРАЊЕ НА ОСМОЛЕТКА ВО СЕЛО ЖИТОШЕ КРУШЕВСКА ОКОЛИЈА

1. Во село Житоше Крушевска околија се отвара осмолетка со македонски наставен јазик.

2. Отворената осмолетка ќе почне со наставата во почетокот на учебната 1950/51 година.

3. Ова решение влегува во сила од денот на неговото објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Број 7442 24 јули 1950 година Скопје

Министер за просвета,
Димче Стојанов — Мире с. р.

165

Врз основа на член 12 од Уредбата за елементите на цената добивката, распределба на добивката, фондот на раководството и тарифите во експлоатација на автомобилскиот сообраќај, Владата на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за сообраќај и согласие на Министерот на финансите, донесува следното

РЕШЕНИЕ

За намалување 50% тарифата за превоз на патници и багаж во меѓуградскиот автобуски сообраќај на територијата на Народна Република Македонија на посетителите на аеромитингот во време од 1-VIII-1950 година заклучно до 3-VIII-1950 година.

I.— На посетителите на аеромитингот во Скопје кој ќе се одржи на ден 2-VIII-1950 год. им се намалува тарифата за превоз на патници и багаж во меѓуградскиот автобуски сообраќај на територијата на Народна Република Македонија 50%.

II.— Намалувањето важи само за посетителите на аеромитингот снабдени со објави од соодветните народни одбори за учествување на аеромитингот и тоа во време од 1-VIII до 3-VIII-1950 година.

Бр. 2716 1-VIII-1950 година Скопје

Претседател, на Владата на Народна Република Македонија

Лазар Колишевски с. р.

Министер на сообраќај

Т. Ношпал, с. р.

Заступува Министер на финансите

М. Теменугов, с. р.

Претседателството на Владата на Народна Република Македонија, по извршеното сравнување со изворниот текст, е установило дека во текстот на Решението за даночните стопи на данокот на доход, објавено во "Службен весник на НРМ" бр. 6 од 3 април 1950 год. се поткрала долу наведената грешка и затоа дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ ЗА ДОХОД

Во точ. IV, во првата скала на даночните стопи на данокот за доход од останалите занимања и имоти, во последниот ред наместо "преку 300.000.— 128.160 дин — 70%" треба да стои: "преку 300.000.— 128.160 — 75%".

7.VII.1950 год. — Бр. 484/50-2.

По овластување на Претседателот на Владата на НРМ

Генерален секретар,

М. Митевски с. р.

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
160 Уредба за заштита на јавните патишта — —	169
161 Решение за отварање осмолетки во градовите: Охрид, Прилеп, Струмица и Куманово — —	171
162 Решение за отварање паралелки од IV клас со Македонски наставен јазик во неполните гимназии "Чеде Филиповски" во Гостивар и "Јосиф Јосифовски" во Гевгелија — — —	171
163 Решение за отварање осмолетки во селата: Плетвар, Самоков, Смилево и Жидилово — —	172
164 Решение за отварање на осмолетка во село Житоше Крушевска околија — — — — —	172
165 Решение за намалување 50% тарифа за превоз на патници и багаж во меѓуградскиот автобуски сообраќај на територијата на НРМ на посетителите на аеромитингот во време од 1-VIII 1950 год. заклучно до 3-VIII-1950 — — — — —	172
Исправка на решението за даночните стопи на данокот на доход — — — — —	172